

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 237

1 октомври 2020, четврток

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2975. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на Комисиите на Собранието на Република Северна Македонија.....	2	2977. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија.....	10
2976. Одлука за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Северна Македонија.....	4	2978. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	11
		2979. Исправка на јавен оглас од Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“.....	20
		Огласен дел	1-60

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2975.

Врз основа на членот 76 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и членовите 118 став (5) и 119 став (1) од Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 91/2008, 119/10, 23/13 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 152/19 и Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 64/17, 73/17 и 33/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 207/19), Собранието на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 219/20), во точката 1. Комисија за уставни прашања, под в) за членови во потточката 4) зборовите: „Мухамед Зекири“, се заменуваат со зборовите: „Емилија Рамбабова“.

Во точката 2. Законодавно-правна комисија, под в) за членови во потточка 14), зборовите: „Илире Даути“, се заменуваат со зборовите: „Сафије Садики-Шаини“. Под г) за заменици на членовите, во потточка 2) зборовите: „Соња Михаиловска“ се заменуваат со зборовите: „Љупчо Балкоски“.

Во точката 4. Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, под в) за членови во потточка 7) зборовите: „Благица Ласовска“, се заменуваат со зборовите: „Дарко Костовски“. Под г) за заменици на членовите, во потточка 8) зборовите: „Дарко Костовски“ се заменуваат со зборовите: „Иванка Василевска“.

Во точката 6. Комисија за европски прашања, под г) за заменици на членовите, во потточка 2) зборовите: „Дамјан Манчевски“ се заменуваат со зборовите: „Сашко Николов“ и во потточка 14) зборовите: „Илире Даути“ се заменуваат со зборовите: „Абдула Салиу“.

Во точката 8. Комисија за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање, под г) за заменици на членовите, во потточка 8) зборовите: „Илире Даути“ се заменуваат со зборовите: „Артина Казими“.

Во точката 10. Комисија за финансирање и буџет, под в) за членови во потточка 5) зборовите: „Дамјан Манчевски“ се заменуваат со зборовите: „Диме Велковски“. Под г) за заменици на членовите, во потточка 14) зборовите: „Абдула Салиу“ се заменуваат со зборовите: „Илире Даути“.

Во точката 11. Комисија за економски прашања, под а) за претседател зборовите: „Дамјан Манчевски“ се заменуваат со зборовите: „Диме Велковски“. Под в) за членови во потточката 10) зборовите: „Сафије Садики-Шаини“ се заменуваат со зборовите: „Илире Даути“.

Во точката 12. Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство, под г) за заменици на членовите, во потточка 2) зборовите: „Миле Талевски“ се заменуваат со зборовите: „Драгица Ѓавочанова“, а во потточка 4) зборовите: „Љупчо Балкоски“ се заменуваат со зборовите: „Диме Велковски“.

Во точката 13. Комисија за транспорт, врски и екологија, под в) за членови во потточка 1) зборовите: „Дамјан Манчевски“ се заменуваат со зборовите: „Ненад Коциќ“. Под г) за заменици на членовите во потточка 1) зборовите: „Ненад Коциќ“ се заменуваат со зборовите: „Диме Велковски“.

Во точката 14. Комисија за образование, наука и спорт, под в) за членови во потточка 8) зборовите: „Бети Стаменкоска-Трајкоска“ се заменуваат со зборовите: „Иванка Василевска“. Под г) за заменици на членовите во потточка 5) зборовите: „Јован Митрески“ се заменуваат со зборовите: „Емилија Рамбабова“, во потточка 10) зборовите: „Иванка Василевска“ се заменуваат со зборовите: „Бети Стаменкоска-Трајкоска“ и во потточка 14) зборовите: „Артина Казими“ се заменуваат со зборовите: „Илире Даути“.

Во точката 16. Комисија за здравство, под в) за членови во потточка 8) зборовите: „Дафина Стојаноска“ се заменуваат со зборовите: „Рашела Мизрахи“. Под г) за заменици на членовите, во потточка 4) зборовите: „Јован Митрески“ се заменуваат со зборовите: „Емилија Рамбабова“ и во потточка 6) зборовите: „Рашела Мизрахи“ се заменуваат со зборовите: „Дафина Стојаноска“.

Во точката 17. Комисија за труд и социјална политика, под в) за членови во потточка 3) зборовите: „Марија Георгиевска“ се заменуваат со зборовите: „Емилија Рамбабова“. Под г) за заменици на членовите, во потточка 1) зборовите: „Кастриот Реџепи“ се заменуваат со зборовите: „Марија Георгиевска“ и во потточка 3) зборовите: „Бети Рабаџиевска-Наумовска“ се заменуваат со зборовите: „Бејдан Иљас“.

Во точката 18. Комисија за локална самоуправа, под г) за заменици на членовите, во потточка 4) зборовите: „Боби Мојсоски“ се заменуваат со зборовите: „Фаница Николоска“.

Во точката 19. Комисија за еднакви можности на жените и мажите, под а) за претседател зборовите: „Благица Ласовска“ се заменуваат со зборовите: „Гордана Сиљановска-Давкова“. Под в) за членови во потточка 7) зборовите: „Гордана Сиљановска-Давкова“ се заменуваат со зборовите: „Марија Петрушевска“.

Во точката 20. Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања под в) за членови во потточка 1) зборовите: „Фаница Николоска“ се заменуваат со зборовите: „Белкиса Зекири“, а во потточка 2) зборовите: „Снежана Калеска Ванчева“ се заменуваат со зборовите: „Марија Костадинова“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3248/1
30 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

Në bazë të nenit 76 paragrafit (1) të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe neneve 118 paragrafi (5) dhe 119 paragrafi (1) të Rregullores së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 91/2008, 119/10, 23/13 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 152/19 dhe Vendimit të formimit të trupave të përhershëm të punës të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 64/17, 73/17 dhe 33/19), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 30 shtator 2020, mori:

V E N D I M

TË NDRYSHIMIT TË VENDIMIT TË ZGJEDHJES SË KRYETARËVE, ZËVENDËSKRYETARËVE, ANËTARËVE DHE ZËVENDËSVE TË TYRE, TË KOMISIONEVE TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

I. Në vendimin e zgjedhjes së kryetarëve, zëvendëskryetarëve, anëtarëve dhe zëvendësve të tyre, të komisioneve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" numër 219/20), në pikën 1. Komisioni i Çështjeve Kushtetuese, nën germën v) për anëtarë, në nënpikën 4) fjalët: "Muhamed Zeqiri" zëvendësohen me fjalët: "Emilija Rambabova".

Në pikën 2, Komisioni Juridik Ligjvënës, nën germën v) për anëtarë, në nënpikën 14) fjalët: "Ilire Dauti", zëvendësohen me fjalët: "Safije Sadiki-Shaini". Nën germën g), për zëvendësanëtarë, në nënpikën 2) fjalët: "Sonja Mihaillovska" zëvendësohen me fjalët: "Lupço Ballkoski".

Në pikën 4, Komisioni i Sistemit Politik dhe i Marrëdhënieve Ndërmjet Bashkësive, nën germën v), për anëtarë, në nënpikën 7) fjalët: "Bllagica Llasovska" zëvendësohet me fjalët: "Darko Kostovski". Nën germën g), për zëvendësanëtarë, në nënpikën 8) fjalët: "Darko Kostovski" zëvendësohen me fjalët: "Ivanka Vasillevska".

Në pikën 6. Komisioni i Çështjeve Europiane nën germën g), për zëvendësanëtarët, në nënpikën 2) fjalët: "Damjan Mançevski" zëvendësohen me fjalët: "Sashko Nokollov" dhe në nënpikën 14) fjalët: "Ilire Dauti" zëvendësohen me fjalët: "Abdulla Saliu".

Në pikën 8, Komisioni i Mbikëqyrjes së Punës së Agjencisë së Sigurisë Nacionale dhe të Agjencisë së Zbulimit, nën germën g), për zëvendësanëtarë, në nënpikën 8) fjalët: "Ilire Dauti", zëvendësohen me fjalët: "Artina Qazimi".

Në pikën 10, Komisioni i Financimit dhe i Buxhet, nën germën v), për anëtarë, në nënpikën 5) fjalët: "Damjan Mançevski" zëvendësohen me fjalët: "Dime Vellkovski". Nën germën g), për zëvendësanëtarë, në nënpikën 14) fjalët: "Abdulla Saliu" zëvendësohen me fjalët: "Ilire Dauti".

Në pikën 11, Komisioni i Çështje Ekonomike, nën germën a), për kryetar fjalët: "Damjan Mançevski" zëvendësohen me fjalët: "Dime Vellkovski". Nën germën v), për anëtarë, në nënpikën 10) fjalët: "Safije Sadiki-Shaini" zëvendësohen me fjalët: "Ilire Dauti".

Në pikën 12, Komisioni i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave, nën germën g), për zëvendësanëtarë, në nënpikën 2) fjalët: "Mile Talevski" zëvendësohet me fjalët: "Dragica Gjavočanova", ndërkaq në nënpikën 4) fjalët: "Lupço Ballkoski" zëvendësohen me fjalët: "Dime Vellkovski".

Në pikën 13, Komisioni i Transportit, i Lidhjeve dhe i Ekologjisë, nën germën v), për anëtarë, në nënpikën 1) fjalët: "Damjan Mançevski" zëvendësohen me fjalët: "Nenad Kociq". Nën germën g), për zëvendësanëtarë, në nënpikën 1) fjalët: "Nenad Kociq" zëvendësohen me fjalët: "Dime Vellkovski".

Në pikën 14, Komisioni i Arsimit, i Shkencës dhe i Sportit, nën germën v), për anëtarë, në nënpikën 8) fjalët: "Beti Stamenkoska-Trajkoska" zëvendësohen me fjalët: "Ivanka Vasilevska". Nën germën g), për zëvendësanëtarë, në nënpikën 5) fjalët: "Jovan Mitreski" zëvendësohen me fjalët: "Emilija Rambabova", në nënpikën 10) fjalët: "Ivanka Vasilevska" zëvendësohen me fjalët: "Beti Stamenkoska-Trajkoska" dhe në nënpikën 14) fjalët: "Artina Qazimi" zëvendësohen me fjalët: "Ilire Dauti".

Нë pikën 16, Komisioni i Shëndetësisë, nën germën v), për anëtarë, në nënpikën 8) fjalët: “Dafina Stojanoska” zëvendësohen me fjalët: “Rashella Mizrahi”. Nën germën g), për zëvendësanëtarë, në nënpikën 4) fjalët: “Jovan Mitreski” zëvendësohen me fjalët: “Emilija Rambabova” dhe në nënpikën 6) fjalët: “Rashella Mizrahi” zëvendësohen me fjalët: “Dafina Stojanoska”.

Нë pikën 17, Komisioni i Punës dhe i Politikës Sociale, nën germën v), për anëtarë, në nënpikën 3) fjalët: “Marija Georgievska”, zëvendësohen me fjalët: “Emilija Rambabova”. Nën germën g), për zëvendësanëtarë, në nënpikën 1) fjalët: “Kastriot Rexhepi” zëvendësohen me fjalët: “Marija Georgievska” dhe në nënpikën 3) fjalët: “Beti Rabaxhievskana-Naumovska” zëvendësohen me fjalët: “Bejxhan Ilas”.

Нë pikën 18, Komisioni i Vetëqeverisjes Lokale, nën germën g), për zëvendësanëtarë, në nënpikën 4) fjalët: “Bobi Mojsoski” zëvendësohen me fjalët: “Fanica Nikolloska”.

Нë pikën 19, Komisioni i Mundësive të Barabarta të Femrave dhe të Meshkujve, nën germën a), për kryetarë fjalët: “Bllagica Llaskoska” zëvendësohen me fjalët: “Gordana Silanovska-Davkova”. Nën germën v), për anëtarë, në nënpikën 7) fjalët: “Gordana Silanovska-Davkova”, zëvendësohen me fjalët “Marija Petrushevskana”.

Нë pikën 20, Komisioni i Çështjeve të Rregullores, të Imunitetit dhe të Mandatit, nën germën v), për anëtarë, në nënpikën 1) fjalët: “Fanica Nikolloska” zëvendësohen me fjalët: “Belkisa Zeqiri”, ndërkaq në nënpikën 2) fjalët: “Snezhana Kaleska Vançeva” zëvendësohen me fjalët: “Marija Kostadinova”.

II. Ky vendim hyn në fuqi ditën e miratimit, ndërkaq do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.”

KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Nr. 08-3248/1
30 shtator 2020
Shkup

Kryetari i Kuvendit
të Republikës së Maqedonisë së
Veriut
Mr. **Talat Xhaferi**, d.v.

2976.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 223 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 30 септември 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСНОВАЊЕ ДЕЛЕГАЦИИ, ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се уредуваат основањето, составот и работата на постојаните делегации на Собранието на Република Северна Македонија во меѓународните парламентарни собранија, повремените делегации, пратеничките групи за соработка со други парламенти и други облици за остварување на меѓународната соработка на Собранието на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Собранието).

I. Постојани делегации во меѓународните парламентарни собранија

Член 2

Се основаат следниве постојани делегации на Собранието во меѓународните парламентарни собранија (во натамошниот текст: делегации):

- Делегација во Парламентарното собрание на Советот на Европа (ПС СЕ),
 - Делегација во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ),
 - Делегација во Интерпарламентарната унија (ИПУ),
 - Делегација во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ),
 - Делегација во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација (ПС НАТО),
 - Делегација во Парламентарното собрание на Медитеранот (ПС на Медитеранот) и
 - Делегација во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа (ПС ПСИЈЕ).
- Делегациите се основаат заради учество во работата на меѓународни парламентарни собранија, застапување и остварување на државните и надворешно-политичките интереси и приоритети.

Член 3

Делегацијата во Парламентарното собрание на Советот на Европа се состои од шеф на Делегацијата, двајца члена и тројца заменици-членови на Делегацијата.

Акредитивите на членовите и замениците-членови на Делегацијата во Парламентарното собрание на Советот на Европа ги издава претседателот на Собранието на Република Северна Македонија, најдоцна седум дена пред започнувањето на редовното годишно заседание на Парламентарното собрание на Советот на Европа.

Мандатот содржан во акредитивот од ставот 2 на овој член не може да се отповика, освен во случаите наведени во актите на Парламентарното собрание на Советот на Европа.

Член 4

Делегацијата во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа се состои од шеф на Делегацијата, двајца члена и тројца заменици членови.

Член 5

Делегацијата во Интерпарламентарната унија се состои од претседателот на Собранието, кој е шеф на Делегацијата и шест членови.

Член 6

Делегацијата во Парламентарната димензија на Централноевропската иницијатива се состои од шеф, двајца члена и тројца заменици-членови.

Член 7

Делегацијата во Парламентарното собрание на Северноатлантската договорна организација се состои од шеф, двајца члена и тројца заменици-членови.

Член 8

Делегацијата во Парламентарното собрание на Медитеранот се состои од шеф, двајца члена и тројца заменици-членови.

Член 9

Делегација во Парламентарното собрание на Процесот за соработка во Југоисточна Европа се состои од претседателот на Собранието, кој е шеф на Делегацијата, четири членови и четири заменици-членови.

Член 10

Делегациите определуваат членство, односно учество на нивните членови во раководните тела, комисиите, другите работни тела и облици на дејствување на меѓународните парламентарни собранија.

Член 11

Во делегациите за кои, во согласност со оваа одлука, не се определуваат заменици-членови, во отсуство на член на делегацијата, се определува заменик за определена активност.

Заменикот од ставот 1 на овој член го определува пратеничката група на којашто и припаѓа членот кој се заменува, за што координаторот на пратеничката група навремено го известува шефот на соодветната делегација.

Во случај на спреченост на шефот на делегацијата тој определува член на делегацијата кој ќе ги врши работите на шеф на делегацијата за определена активност.

Член 12

Делегациите работат во согласност со актите на Собранието и актите на меѓународните парламентарни собранија чиишто членови се, на традиционален или виртуелен начин.

Член 13

Право на учество во активностите на меѓународните парламентарни собранија по истекот на мандатот на Собранието, а до избор на нова делегација, имаат делегациите во меѓународните парламентарни собранија во чии акти тоа изречно е утврдено.

Член 14

Во врска со прашањата кои се разгледуваат во меѓународните парламентарни собранија и други активности во кои делегациите учествуваат, делегациите соработуваат со надлежните работни тела на Собранието, како и со надлежните органи на државната управа, со стручни и научни организации, здруженија на граѓани и други организации и институции.

Во врска со актите и активностите на меѓународните парламентарни собранија чии членови се, делегациите можат да покренат разгледување на одредени прашања на седници на работните тела на Собранието и на седници на Собранието и во врска со нив да покренуваат иницијативи за донесување на закони, декларации, резолуции, препораки, одлуки и други акти.

Делегациите го информираат Собранието и надлежните органи на државната управа, за донесените акти на меѓународните парламентарни собранија и кога тоа е потребно, предлагаат преземање на соодветни активности заради нивно остварување.

Член 15

Делегациите ги информираат претседателот и потпретседателите на Собранието, како и координаторите на пратеничките групи за рамковната програма на нивните активности за идната година најдоцна до 1 декември во тековната година.

II. Повремени делегации

Член 16

Заради остварување на соработка со меѓународни парламентарни собранија во кои Република Северна Македонија не е член или учествува на други активности од областа на меѓународната соработка, се основаат повремени делегации на Собранието.

Член 17

Составот на повремениите делегации го определува претседателот на Собранието со потпретседателите и координаторите на пратеничките групи.

Член 18

За работата на повремениите делегации соодветно се применуваат членовите 12, 13 и 14 на оваа одлука.

III. Пратенички групи за соработка со други парламенти

Член 19

Заради остварување на билатерална парламентарна соработка се основаат пратенички групи за соработка со парламенти на други држави (во натамошниот текст: пратенички групи).

При основањето на пратеничките групи се поаѓа од изразените заемни интереси за остварување и развој на соработка меѓу парламентите.

Пратенички групи можат да се основаат за соработка со парламенти на една или на повеќе држави.

Член 20

Пратеничките групи имаат претседател и најмногу осум членови.

Член 21

Пратеничките групи дејствуваат преку остварување средби со пратеничките групи, односно делегации на соодветните парламенти, размена на мислења, заемна соработка во активностите во меѓународните парламентарни собранија и други начини на дејствување.

Пратеничките групи го следат и поттикнуваат развојот на севкупните односи меѓу Република Северна Македонија и соодветната држава и остваруваат средби со претставниците на соодветните држави во Република Северна Македонија.

Член 22

Пратеничките групи, по потреба, соработуваат со постојаните делегации на Собранието во меѓународните парламентарни собранија, со надлежните работни тела на Собранието, како и со надлежните органи на државната управа, со стручни и научни организации, здруженија на граѓани и други организации и институции.

IV. Други облици на остварување на меѓународната соработка

Член 23

Заради учество во Парламентарното собрание на Франкофонијата, пратениците кои говорат француски јазик и ќе се изјаснат за членство во Секцијата, основа-

ат секција на Собранието во Парламентарното собрание на Франкофонијата (во натамошниот текст: Секцијата).

Секцијата донесува правила со кои се уредува работата на Секцијата, нејзините тела и на делегацијата во Парламентарното собрание на Франкофонијата.

Член 24

Конститутивната седница на Секцијата ја свикува претседателот на Собранието.

Член 25

За работата на делегацијата на Секцијата во Парламентарното собрание на Франкофонијата соодветно се применуваат членовите 12, 13 и 14 на оваа одлука.

Член 26

Собранието на Република Северна Македонија основа Делегација во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација, согласно со членот 114 од Спогодбата за стабилизација и асоцијација на Република Македонија со Европската Унија и Одлуката за нејзино основање.

V. Заеднички одредби

Член 27

Во составот на постојаните делегации во меѓународните парламентарни собранија и на пратеничките групи за соработка со други парламенти се обезбедува соодветна застапеност на пратениците од пратеничките групи и независните пратеници, како и соодветна застапеност на пратениците од различен пол.

Во постојаните делегации во меѓународните парламентарни собранија се избираат пратеници кои знаат еден од службените јазици на соодветните парламентарни собранија.

Член 28

При определувањето на составот на повремениите делегации се води сметка за карактерот на организацијата, односно активноста во која учествува делегацијата, како и во најголема можна мера, за соодветната застапеност на пратениците од пратеничките групи, независните пратеници, како и застапеноста на пратеници од различен пол.

Член 29

Заради остварување на нивните активности, делегациите, пратеничките групи и другите облици на меѓународна соработка се координираат со Министерството за надворешни работи, а можат да бараат информации и други материјали и од други надлежни државни органи.

Член 30

Делегациите, пратеничките групи и другите облици на меѓународна соработка го информираат Собранието за нивните активности и поднесуваат извештај до претседателот на Собранието.

Член 31

Делегациите, пратеничките групи и другите облици на меѓународна соработка ги информираат средствата за јавно информирање за нивните активности.

Член 32

Делегациите, пратеничките групи и другите облици на меѓународна соработка по потреба одржуваат состаноци.

Член 33

Стручните работи за делегациите, пратеничките групи и другите облици на меѓународна соработка ги вршат секретарите на делегациите од редот на вработените во Службата на Собранието, а по потреба се формираат и секретаријати.

Во врска со активностите на делегациите, пратеничките групи и другите облици на меѓународна соработка секретарите, односно секретаријатите од ставот 1 на овој член, соработуваат со секретаријатите на меѓународните парламентарни собранија, соодветните служби на други парламенти, други меѓународни организации и институции, како и со надлежни државни органи во Република Северна Македонија.

VI. Преодни и завршни одредби

Член 34

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 85/14).

Член 35

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3249/1
30 септември 2020 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-п **Talat Xhaferi**, с.п.

Në bazë të nenit 68 paragrafi 2 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe nenit 223 paragrafi 1 të Rregullores së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 30 shtator 2020, miratoi:

V E N D I M

TË THEMELIT TË DELEGACIONEVE, TË GRUPEVE TË DEPUTETËVE DHE TË FORMAVE TË TJERA TË REALIZIMIT TË BASHKËPUNIMIT NDËRKOMBËTAR TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Neni 1

Me këtë vendim rregullohen themelimi, përbërja dhe puna e delegacioneve të përhershme të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në asamblетë parlamentare ndërkombëtare, delegacionet e përkohshme, grupet e deputetëve për bashkëpunim me parlamentet e tjera dhe format e tjera të realizimit të bashkëpunimit ndërkombëtar të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejshëm: Kuvendi).

I. Delegacionet e përhershme në asamblетë parlamentare ndërkombëtare

Neni 2

Themelohen këto delegacione të përhershme të Kuvendit në asamblетë parlamentare ndërkombëtare (në tekstin e mëtejshëm: Delegacionet):

- Delegacioni në Asamblенë Parlamentare të Këshillit të Europës (AP e KE-së),
- Delegacioni në Asamblенë Parlamentare të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë (AP e OSBE-së),
- Delegacioni në Unionin Ndërparlamentar (UNP),
- Delegacioni në Dimensionin Parlamentar të Iniciativës së Europës Qendrore (DP i IEQ-së),
- Delegacioni në Asamblенë Parlamentare të Organizatës së Traktatit Veri-Atlantik (AP e NATO-s),
- Delegacioni në Asamblенë Parlamentare të Mesdheut (AP e Mesdheut) dhe
- Delegacioni në Asamblенë Parlamentare të Procesit të Bashkëpunimit në Europën Juglindore (AP PBEJL).

Delegacionet themelohen për të marrë pjesë në punën e asambleve parlamentare ndërkombëtare, për të përfaqësuar dhe realizuar interesat dhe prioritetet e politikës së jashtme dhe shtetërore.

Neni 3

Delegacionin në Asamblенë Parlamentare të Këshillit të Europës e përbëjnë shefi i Delegacionit, dy anëtarët dhe tre zëvendësanëtarët.

Letrat kredenciale të anëtarëve dhe të zëvendësanëtarëve të Delegacionit në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës i lëshon Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, më së voni shtatë ditë para fillimit të mbledhjes së rregullt vjetore të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës.

Mandati i përcaktuar në letrën kredenciale sipas paragrafit 2 të këtij neni nuk mund të revokohet, përveç në rastet e theksuara sipas akteve të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës.

Neni 4

Delegacionin në Asamblenë Parlamentare të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë e përbëjnë shefi i Delegacionit, dy anëtarë dhe tre zëvendësanëtarë.

Neni 5

Delegacionin në Unionin Ndërparlamentar e përbëjnë kryetari i Kuvendit, i cili është shef i Delegacionit dhe gjashtë anëtarë.

Neni 6

Delegacionin në Dimensionin Parlamentar të Iniciativës së Europës Qendrore e përbëjnë shefi, dy anëtarë dhe tre zëvendësanëtarë.

Neni 7

Delegacionin në Asamblenë Parlamentare të Organizatës së Traktatit Veri-Atlantik e përbëjnë shefi, dy anëtarë dhe tre zëvendësanëtarë.

Neni 8

Delegacionin në Asamblenë Parlamentare të Mesdheut e përbëjnë shefi, dy anëtarë dhe tre zëvendësanëtarë.

Neni 9

Delegacionin në Asamblenë Parlamentare të Procesit të Bashkëpunimit në Europën Juglindore e përbëjnë kryetari i Kuvendit, i cili është shef i Delegacionit, katër anëtarë dhe katër zëvendësanëtarë.

Neni 10

Delegacionet e përcaktojnë anëtarësimin, përkatësisht pjesëmarrjen e anëtarëve të tyre në trupat drejtues, komisionet, trupat e tjerë të punës dhe format e veprimit të asambleve parlamentare ndërkombëtare.

Neni 11

Në delegacionet për të cilat, në përputhje me këtë vendim, nuk caktohen zëvendësanëtarë, në mungesë të anëtarit të delegacionit, caktohet zëvendës për aktivitetin e caktuar.

Zëvendësin sipas paragrafit 1 të këtij neni e cakton grupi parlamentar të cilit i përket anëtari që zëvendësohet, ndërsaq koordinatori i grupit të deputetëve e informon, në kohë, shefin e delegacionit përkatës.

Në rast pamundësie të shefit të delegacionit, ai cakton anëtar të delegacionit, i cili do t'i kryejë detyrat e shefit të delegacionit për aktivitetin e caktuar.

Neni 12

Delegacionet punojnë në përputhje me aktet e Kuvendit dhe aktet e asambleve parlamentare ndërkombëtare, anëtarët e të cilave janë në mënyrë tradicionale ose virtuale.

Neni 13

Të drejtë pjesëmarrjeje në aktivitetet e asambleve parlamentare ndërkombëtare, pas përfundimit të mandatit të Kuvendit, deri në zgjedhjen e delegacionit të ri, kanë delegacionet në asambletë parlamentare ndërkombëtare, aktet e të cilëve e përcaktojnë këtë në mënyrë eksplicite.

Neni 14

Në lidhje me çështjet që shqyrtohen në asambletë parlamentare ndërkombëtare dhe aktivitetet e tjera ku delegacionet marrin pjesë, delegacionet bashkëpunojnë me trupat kompetente të punës së Kuvendit, si dhe me organet kompetente të administratës shtetërore, me organizata profesionale dhe shkencore, shoqata të qytetarëve dhe organizata dhe institucione të tjera.

Në lidhje me aktet dhe aktivitetet e asambleve parlamentare ndërkombëtare, ku ata janë anëtarë, delegacionet mund të iniciojnë shqyrtimin e çështjeve të caktuara në seancat e trupave punues të Kuvendit dhe në seancat e Kuvendit dhe në lidhje me to, të iniciojnë miratimin e ligjeve, deklaratave, rezolutave, rekomandimeve, vendimeve dhe akteve tjera.

Delegacionet e informojnë Kuvendin dhe organet kompetente të administratës shtetërore për aktet e miratuara të asambleve parlamentare ndërkombëtare dhe, kur është e nevojshme, propozojnë ndërmarrjen e aktiviteteve të duhura për realizimin e tyre.

Neni 15

Delegacionet i informojnë Kryetarin dhe nënkryetarët e Kuvendit, si dhe koordinatorët e grupeve të deputetëve për programin kornizë të aktiviteteve të tyre për vitin e ardhshëm, më së voni deri 1 dhjetor në vitin aktual.

II. Delegacionet e përkohshme

Neni 16

Për realizim të bashkëpunimit me asambletë parlamentare ndërkombëtare ku Republika e Maqedonisë së Veriut nuk është anëtare ose merr pjesë në aktivitete të sferës së bashkëpunimit ndërkombëtar, formohen delegacione të përkohshme të Kuvendit.

Neni 17

Përbërjen e delegacioneve të përkohshme e përcakton kryetari i Kuvendit me nënkryetarët dhe koordinatorët e grupeve të deputetëve.

Neni 18

Për angazhimin e delegacioneve të përkohshme zbatohen nenet 12, 13 dhe 14 të këtij vendimi, ashtu siç duhet.

III. Grupe të deputetëve për bashkëpunim me parlamente tjera

Neni 19

Për shkak të realizimit të bashkëpunimit dypalësh parlamentar themelohen grupe të deputetëve për bashkëpunim me parlamente të shteteve të tjera (në tekstin e mëtejme: Grupe të deputetëve).

Gjatë themelimit të grupeve të deputetëve niset nga interesat e ndërsjella të shprehura për realizim dhe zhvillim të bashkëpunimit ndërmjet parlamenteve.

Grupe të deputetëve mund të themelohen për bashkëpunim me parlamentet e një ose më shumë shteteve.

Neni 20

Grupet e deputetëve kanë kryetar dhe më së shumti tetë anëtarë.

Neni 21

Grupet e deputetëve veprojnë nëpërmjet realizimit të takimeve me grupet e deputetëve, përkatësisht delegacionet e parlamenteve përkatëse, shkëmbit të mendimeve, bashkëpunimit të ndërsjellë në aktivitete në asamblетë parlamentare ndërkombëtare dhe mënyra të tjera të veprimit.

Grupet e deputetëve e përcjellin dhe e nxisin zhvillimin e marrëdhënieve të përgjithshme ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe shtetit përkatës dhe realizojnë takime me përfaqësuesit e shteteve përkatëse në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Neni 22

Grupet e deputetëve, sipas nevojës, bashkëpunojnë me delegacionet e përhershme të Kuvendit në asamblетë parlamentare ndërkombëtare, me trupat kompetente të punës të Kuvendit, si dhe me organet kompetente të administratës shtetërore, me organizatat profesionale dhe shkencore, shoqata të qytetarëve dhe organizata dhe institucione të tjera.

IV. Forma tjera të realizimit të bashkëpunimit ndërkombëtar

Neni 23

Për shkak të pjesëmarrjes në Asamblенë Parlamentare të Frankofonisë, deputetët të cilët e flasin gjuhën frënge dhe do të deklarohen për anëtarësim në Seksion,

themelojnë seksion të Kuvendit në Asamblенë Parlamentare të Frankofonisë (në tekstin e mëtejme: Seksioni).

Seksioni miraton norma me të cilat rregullohet puna e Seksionit, trupat e tij dhe të delegacionit në Asamblенë Parlamentare të Frankofonisë.

Neni 24

Mbledhjen konstituive të Seksionit e thërret kryetari i Kuvendit.

Neni 25

Për punën e delegacionit të Seksionit në Asamblенë Parlamentare të Frankofonisë zbatohen nenet 12, 13 dhe 14 të këtij vendimi, ashtu siç duhet.

Neni 26

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut formon Delegacion në Komitetin Parlamentar të Stabilizim-Asociimit, në pajtim me nenin 114 të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit të Republikës së Maqedonisë me Bashkimin Evropian dhe Vendimin e formimit të tij.

V. Dispozita të përbashkëta

Neni 27

Në përbërjen e delegacioneve të përhershme në asamblетë parlamentare ndërkombëtare dhe të grupeve të deputetëve për bashkëpunim me parlamente të tjera sigurohet përfaqësim i duhur i deputetëve nga grupet e deputetëve dhe nga deputetët e pavarur, si dhe përfaqësim përkatës i deputetëve të gjinisë së ndryshme.

Në delegacionet e përhershme në asamblетë parlamentare ndërkombëtare zgjidhen deputetë të cilët e dinë njërën nga gjuhët zyrtare të asambleve parlamentare përkatëse.

Neni 28

Gjatë përcaktimit të përbërjes së delegacioneve të përkohshme mbahet llogari për karakterin e organizatës, përkatësisht aktivitetin në të cilin merr pjesë delegacioni, si dhe në masë më të madhe të mundshme, për përfaqësimin përkatës të deputetëve nga grupet e deputetëve, nga deputetët e pavarur, si dhe përfaqësimi i deputetëve të gjinisë së ndryshme.

Neni 29

Për shkak të realizimit të aktiviteteve të tyre, delegacionet, grupet e deputetëve dhe format tjera të bashkëpunimit ndërkombëtar koordinohen me Ministrinë e Punëve të Jashtme, ndërkaq mund të kërkojnë informata dhe materiale tjera edhe nga organet tjera kompetente.

Neni 30

Delegacionet, grupet e deputetëve dhe format tjera të bashkëpunimit ndërkombëtar e informojnë Kuvendin për aktivitetet e tyre dhe i paraqesin raport kryetarit të Kuvendit.

Neni 31

Delegacionet, grupet e deputetëve dhe format tjera të bashkëpunimit ndërkombëtar i informojnë mjetet e informimit publik për aktivitetet e tyre.

Neni 32

Delegacionet, grupet e deputetëve dhe format tjera të bashkëpunimit ndërkombëtar mbajnë takime, sipas nevojës.

Neni 33

Punët profesionale të delegacioneve, të grupeve të deputetëve dhe të formave tjera të bashkëpunimit ndërkombëtar i kryejnë sekretarët e delegacioneve nga radhët e të punësuarve në Shërbimin e Kuvendit, ndërsa sipas nevojës formohen edhe sekretariate.

Në lidhje me aktivitetet e delegacioneve, të grupeve të deputetëve dhe të formave tjera të bashkëpunimit ndërkombëtar, përkatësisht sekretariatet sipas paragrafi 1 të këtij neni, bashkëpunojnë me sekretariatet e assembleve parlamentare ndërkombëtare, shërbimet adekuate dhe parlamentet tjera, organizatat ndërkombëtare dhe institucionet, si dhe me organet shtetërore kompetente në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

VI. Dispozitat kalimtare dhe të fundit

Neni 34

Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij Vendimi shfuqizohet Vendimi i Formimit të Delegacioneve, të Grupeve të Deputetëve dhe të Formave tjera të Realizimit të Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 85/14).

Neni 35

Ky vendim hyn në fuqi ditën e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Nr. 08-3249/1
30 shtator 2020
Shkup

Kryetari i Kuvendit
të Republikës së Maqedonisë së
Veriut
Mr. **Talat Xhaferi**, d.v.

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА****2977.**

Врз основа на член 2 став 3 и член 18 од Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр.36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/2010, 97/2010, 162/2010, 11/2012, 145/2012, 170/2013, 139/2014 и 233/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 29 септември 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕНУВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во член 1 од Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008, 137/2008, 154/2008, 63/2009, 76/2009, 144/2009, 39/2010, 63/2010, 158/2010, 5/2011, 75/2011, 133/2011, 70/2012, 82/2012, 161/2012, 172/2013, 16/2014, 21/2014, 99/2014, 116/2014, 152/2015, 161/2015, 218/2015, 19/2016, 71/2016, 189/2016, 126/2017, 102/2018, 108/2018, 209/2018, 234/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.73/2019, 139/2019, 147/2019, 262/2019, 278/2019, 26/2020 и 29/2020), во табелата по алинејата „Национален координатор за развој на културата и меѓуресурска соработка“, се додаваат две нови алинеи:

- „Национален координатор за интеркултурализам, едно општество, развој на културата и меѓуресурска соработка- 3,3“ и

- „Национален координатор за одговорно владеење и транспарентност - 3,3“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-9066/1
29 септември 2020 година
Скопје

Прв заменик на
Претседателот на Владата
на Република Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

2978.

Врз основа на член 165 став (2) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.244/19 и 18/20), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за правно лице-инвеститор, за правно лице за проектирање на градби, за правно лице за вршење на ревизија на проектна документација, за правно лице-изведувач, за правно лице за вршење на надзор, за правно лице-учесник во изградбата, за правно лице сопственик на објект, за правно лице-сопственик на објект со јавна намена, за правно лице, односно за субјект кој врши научноистражувачка дејност-научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија, односно за заедница на сопственици на станови е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за одговорно лице во правно лице-инвеститор, за одговорно лице во правно лице за проектирање на градби, за одговорно лице во правно лице за вршење на ревизија на проектна документација, за одговорно лице во правно лице-изведувач, за одговорно лице во правно лице за вршење на надзор, за одговорно лице во правно лице-учесник во изградба, за одговорно лице во правно лице сопственик на објект, за одговорно лице во правно лице-сопственик на објект со јавна намена, за одговорно лице во правно лице, односно за одговорно лице во субјект кој врши научноистражувачка дејност - научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за физичко лице-инвеститор, за физичко лице-проектант, за физичко лице-ревидент, за физичко лице-инженер за изведба, за физичко лице-надзорен инженер, за физичко лице-сопственик на објект, за физичко лице, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Прекршочниот платен налог за службено лице во општината, општината во градот Скопје и градот Скопје, односно за одговорно лице во општината, општината во градот Скопје и градот Скопје, односно за службено лице во орган на државна управа, односно за одговорно лице во орган на државна управа, односно надлежен градежен инспектор, односно службеното лице во субјектот надлежен за водоводна и канализациона инфраструктура, односно за градоначалник на општината во градот Скопје односно градоначалник на градот Скопје односно за лице вработено во субјект кој врши научноистражувачка дејност - научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија, е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог („Службен весник на Република Македонија“ бр.214/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 61/19).

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-6327/1
24 септември 2020 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Благој Бочварски, с.р.

Прилог 1



Република Северна Македонија

(Назив на органот)

Број: _____

Датум: _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 165 став (1) од Законот за градење, градежниот инспектор/овластен градежен инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

- (за правно лице - инвеститор)
- (за правно лице за проектирање на градби)
- (за правно лице за вршење на ревизија на проектна документација)
- (за правно лице - изведувач)
- (за правно лице за вршење на надзор)
- (за правно лице – учесник во изградба)
- (за правно лице сопственик на објект)
- (за правно лице - сопственик на објект со јавна намена)
- (за правно лице)
- (за субјект кој врши научноистражувачка дејност - научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија)
- (за заедница на сопственици на станови)

А. Податоци за правно лице односно за субјект кој врши научноистражувачка дејност-научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија, односно за заедница на сопственици на станови

Назив	
Седиште	
Единствен даночен број	
Жиро сметка и деловна банка	

Б. Податоци за одговорно лице во правно лице односно одговорно лице во субјект кој врши научноистражувачка дејност-научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија, односно за одговорно лице во заедница на сопственици на станови

Име, татково име и презиме	
ЕМБГ	
Адреса	
Датум, место, држава на раѓање и државјанство	
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа	

В. Податоци за сторен прекршок

Место, датум и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдена глоба за прекршок	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец на трезорска сметка 100000000063095 Народна банка на Република Северна Македонија на уплатна сметка _____, приходна шифра _____ и програма 00 со цел на дознака-уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторатот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд.

Сторител на прекршок

Инспектор

М.П.

име, презиме и своерачен потпис

име, презиме и своерачен потпис

Прилог 2



Република Северна Македонија

(Назив на органот)

Број: _____

Датум: _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 165 став (1) од Законот за градење, градежниот инспектор/овластен градежен инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

- (за одговорно лице во правно лице - инвеститор)
- (за одговорно лице во правно лице за проектирање на градби)
- (за одговорно лице во правно лице за вршење на ревизија на проектна документација)
- (за одговорно лице во правно лице - изведувач)
- (за одговорно лице во правно лице за вршење на надзор)
- (за одговорно лице во правно лице – учесник во изградба)
- (за одговорно лице во правно лице сопственик на објект)
- (за одговорно лице во правно лице - сопственик на објект со јавна намена)
- (за одговорно лице во правно лице)
- (за одговорно лице во субјект кој врши научноистражувачка дејност - научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија)

А. Податоци за одговорно лице во правно лице односно за одговорно лице во субјект кој врши научноистражувачка дејност-научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија

Име, татково име и презиме	
ЕМБГ	
Адреса	
Датум, место, држава на раѓање и државјанство	
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа	

Б. Податоци за правно лице односно за субјект кој врши научноистражувачка дејност-научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија

Назив	
Седиште	
Единствен даночен број	
Жиро сметка и деловна банка	

В. Податоци за сторен прекршок

Место, датум и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдена глоба за прекршок	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец на трезорска сметка 100-000000063095 Народна банка на Република Северна Македонија на уплатна сметка _____, приходна шифра _____ и програма 00 со цел на дознака уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторатот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд.

Сторител на прекршок

Инспектор

М.П.

име, презиме и своерачен потпис

име, презиме и своерачен потпис

Прилог 3



Република Северна Македонија

(Назив на органот)

Број: _____

Датум: _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 165 став (1) од Законот за градење, градежниот инспектор/овластен градежен инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

- (за физичко лице - инвеститор)
- (за физичко лице - проектант)
- (за физичко лице - ревидент)
- (за физичко лице – инженер за изведба)
- (за физичко лице – надзорен инженер)
- (за физичко лице - сопственик на објект)
- (за физичко лице)

А. Податоци за физичко лице

Име, татково име и презиме	
ЕМБГ	
Адреса	
Датум, место, држава на раѓање и државјанство	
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа	

Б. Податоци за сторен прекршок

Место, датум и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	

Износ на утврдена глоба за прекршок	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец на трезорска сметка 100-000000063095 Народна банка на Република Северна Македонија на уплатна сметка _____, приходна шифра _____ и програма 00 со цел на дознака уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторатот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд односно комисија за прекршоци.

Сторител на прекршок

Инспектор

М.П.

име, презиме и своерачен потпис

име, презиме и своерачен потпис

Прилог 4



Република Северна Македонија

(Назив на органот)

Број: _____

Датум: _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 165 став (1) од Законот за градење, градежниот инспектор/овластен градежен инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

- (за службено лице во општината, општината во градот Скопје и градот Скопје)
- (за одговорно лице во општината, општината во градот Скопје и градот Скопје)
- (за службено лице во орган на државна управа)
- (за одговорно лице во орган на државна управа)
- (надлежен градежен инспектор)
- (службеното лице во субјектот надлежен за водоводна и канализациона инфраструктура)
- (градоначаникот на општината во градот Скопје односно градоначаникот на градот Скопје)
- (за лице вработено во субјект кој врши научноистражувачка дејност - научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија)

А. Податоци за службено лице во општината, општината во градот Скопје и градот Скопје односно за одговорно лице во општината, општината во градот Скопје и градот Скопје односно за службено лице во орган на државна управа односно за одговорно лице во орган на државна управа односно за надлежен градежен инспектор, односно за службено лице во субјектот надлежен за водоводна и канализациона инфраструктура, односно за градоначаник на општината во градот Скопје односно градоначаникот на градот Скопје, односно за лице вработено во субјект кој врши научноистражувачка дејност-научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија

Име, татково име и презиме	
ЕМБГ	
Адреса	
Датум, место, држава на раѓање и државјанство	
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа	

Б. Податоци за сторен прекршок

Место, датум и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдена глоба за прекршок	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец на трезорска сметка 100-000000063095 Народна банка на Република Северна Македонија на уплатна сметка _____, приходна шифра _____ и програма 00 со цел на дознака - уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторатот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд.

Сторител на прекршок

Инспектор

М.П.

име, презиме и своерачен потпис

име, презиме и своерачен потпис

АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“

2979.

ИСПРАВКА
НА ЈАВЕН ОГЛАС

Се врши исправка на техничка грешка во Јавниот оглас за прием во почетна обука во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатов“ Скопје, бр. 02-261/5 од 22.9.2020 година, објавен во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 230/20 од 24 септември 2020 година, па така, првиот став наместо да гласи: „Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатов“ Скопје, објавува јавен оглас, за прием на 97 слушатели во почетна обука, 2020-2020 година“, да гласи: „Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатов“ Скопје, објавува јавен оглас, за прием на 97 слушатели во почетна обука, 2020-2022 година“.

Оваа исправка е составен дел на Јавниот оглас за прием во почетна обука во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатов“ Скопје, бр. 02-261/5 од 22.9.2020 година, објавен во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 230/20 од 24 септември 2020 година.

Бр. 02-261/6
28 септември 2020 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Сашо Рајчев, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. Партизански одреди бр. 29, Поштенски фах 51
в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622



2020237

Претплата за 2020 година изнесува 12.200 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.